

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 66 | Година X | септември - октомври 2015 г. | Весник на Општина Аеродром



**ОПШТИНА АЕРОДРОМ СО
НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА** стр. 4-5

**НАСКОРО НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА
ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ** стр. 14

**ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА
ДЕВЕТТИОТ ПАРК ВО АЕРОДРОМ** стр. 6-7

| | |
|----------------------------------|---------|
| РАСТЕ БРОЈОТ НА ПРВАЧИЊА | 3 |
| АКТИВНОСТИ | 4 - 15 |
| СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ..... | 16 - 17 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 18 - 19 |
| ТЕАТАР | 20 |
| ЗАБАВА | 21 |
| ЗДРАВЈЕ | 22 - 23 |
| СТИЛ | 24 - 25 |
| ЖИВОТ..... | 26 - 27 |
| СПОРТ | 28 - 29 |
| ПИСМА | 30 |
| ИНФО | 31 |

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавноста и меѓународна соработка

Лектор
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Кристина Јорданова
Даниела Чабукоска

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

Општина Аеродром подготвено ја дочека новата учебна година

РАСТЕ БРОЈОТ НА ПРВАЧИЊА

Годинава се запишани над 900 првачиња,
што е за 100 повеќе од минатата година



Во осумте основни училишта во Општина Аеродром годинава ќе учат околу 6.000 ученици. Од нив околу 900 се првачиња, за кои првиот училиштен ден претставува празник што се памети цел живот.

Според податоците за бројот на ученици во Општина Аеродром, бројот на првачиња расте секоја година. Така, мината и предминатата година имало запишани по околу 800 првачиња, во 2012 година 780, додека во 2011 година само 600 првоодделенци.

Со оглед на тоа што образованието е услов за подобар живот на секој човек, Општина Аеродром заедно со раководството на основните училишта, кои се под нејзина надлежност, се погрижи на учениците да им овозможи што подобри услови за учење и свечен прием со пригодна програма за одбележување

на почетокот на новата 2015/2016 учебна година.

Во текот на летото, додека траеше ученичкиот распуст, училиштата се подготвуваа за успешен старт на новата учебна година, при што дел од училиштата беа реновирани, онаму каде што имаше потреба беа

извршени поправки, дел од училиниците, канцелариите, ходниците и фасадите беа варосани и исчистени, а дворовите уредени. Оттаму, може да се рече дека основните училишта во Општина Аеродром подготвено ја дочекаа новата учебна 2015/2016 година.



ОПШТИНА АЕРОДРОМ СО НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА

aerodrom.gov.mk



Општина Аеродром од 29.7.2015 година стартуваше со целосно нова редижајнирана веб-страница во согласност со принципите на отчетност и транспарентност во своето работење.

Новата веб-страница има посовремен дизајн и е побрза, поефикасна и попростапна, а со тоа и поблиска до граѓаните.

Покрај основните податоци за Општината, оваа интернет-страница (aerodrom.gov.mk) нуди богати содржини во врска со актуелните проекти и работење на администарцијата, така што граѓаните можат да се информираат од прва рака, а исто така, со помош на неколку апликации можат да комуницираат и интерактивно со надлежните служби.

Веб-страницата на Општина Аеродром се ажурира секојдневно и покрај македонскиот се преведува на уште пет светски јазици (англиски, германски, француски, италијански и шпански).

Општина Аеродром и понатаму ќе продолжи со редовно ажурирање на веб-страницата, која ја редижајнира во соработка со софтверската фирма „Ултра-нет“.

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ДЕВЕТТИОТ ПАРК ВО АЕРОДРОМ



Претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски и градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, на 11.7.2015 година официјално го пуштија во употреба деветтиот нов парк во Општина Аеродром, кој се наоѓа спроти „Мајчин дом“, поточно на просторот на аголот меѓу улицата „Васко Карангелевски“ и булеварот „Јане Сандански“.

Новиот парк се простира на површина од 3.000 м² и содржи пешачки патеки, водени површини, езеро со фонтани и водопади, река и детско игралиште. Во паркот се задржаа постојните дрвја, кои се наоѓаа на оваа локација и дополни-



телно е збогатен со ново зеленило и цвеќе. Водените површини во паркот се осветлени со рефлектори, кои ќе

го надополнат амбиентот навечер. „Со новиот парк не само што сакавме да создадеме уште едно



пријатно катче за престој, туку и да ја продолжиме традицијата на унапредување и заштита на животната средина и на градење паркови во Аеродром, по кои стана препознатлива општината“, изјави на прес-конфе-

ренцијата градоначалникот Коневски.

Инаку, во последниве неколку години се изградени околу 100.000 квадратни метри нова зелена површина во Општина Аеродром,

а во моментот се гради нова зелена површина на уште 90.000 квадратни метри.

Вредноста на инвестицијата за новиот парк е околу 30 милиони денари.



ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА УЛИЦА ВО МИЧУРИН



Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, заедно со министерот за транспорт и врски, Владо Мисајловски на почетокот на летото официјално ја пушти во употреба новата улица во најстарата населба во Општина Аеродром, Мичурин.

Станува збор за проект, кој опфати изградба на новата улица „Анастас Митрев 3“ што ги поврзува улиците „Венијамин Мачуковски“ и „Петар Ацев“, со целосно нова комунална инфраструктура.

Вкупната должина на новата улица изнесува околу 200 метри, а широчината 6 метри, согласно Деталниот урбанистички план.

Покрај новата улица се изградени и тротоари со широчина од по 1,5 метар од двете страни на улицата, како и нови линии за јавно осветлување. За овој проект Општина Аеродром издвои над 5 милиони денари од својот Буџет.

Со изградбата на новата улица во оваа населба, Општина Аеродром продолжува со предвидената динамика да ја подобрува состојбата на постојните улици, како и изградба на нови улици на нејзина територија.



ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАРОТ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

На 13.8.2015 година почна реконструкција на булеварот „Јане Сандански“ на потегот од катната гаража „Илинден“ до крстосницата со улицата Васко Карангелевски.

Сообраќајницата на овој потег ќе се реконструира во должина од 475 метри, во двете насоки. Во текот на градежните работи на булеварот „Јане Сандански“ ќе се отстрани постојниот оштетен асфалтен слој, ќе се нивелираат 37 шахти и сливници, ќе се заменат оштетените рабници, а на местата каде што ќе се јави потреба ќе се обнови и носечкиот слој. На површина од околу 9.000 квадратни метри ќе се нанесе нов асфалтен слој Сплит Мастикс од еруптивно потекло којшто дава дополнителен квалитет на асфалтот.

Со реконструирањето на коловозот на овој потег ќе се подобрат сообраќајните услови во Општина Аеродром, особено што станува збор за исклучително фреквентен булевар.



ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „ГОРНО ЛИСИЧЕ“



Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски и директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, Александар Стојанов, на 30.7.2015 година официјално го означил почетокот на реконструкција на една од најголемите улици во Горно Лисиче, „Горно Лисиче“.

Станува збор за проект, кој опфаќа обнова на коловозната конструкција на улицата „Горно Лисиче“ на потегот од „12 Македонска бригада“ до црквата „Св. Петар и Павле“.

Вкупната должина на реконструкцијата што ќе ја опфати улицата „Горно Лисиче“ е околу 1,7 километри. Вкупната инвестиција за оваа улица изнесува околу 14 милиони денари.

Реконструкцијата, исто така,

ќе опфати и нивелирање шахти, како и санирање прекопи.

Покрај обновувањето на оваа улица со нов асфалтен слој со широчина од околу седум метри, ќе се обноват и тротоарите со бетон-плочки.

Минатиот месец во Горно Лисиче, исто така, почна обнова и на коловозната конструкција на

улицата „Тодор Чангов“, поточно од „Вардарска“ до „Ернест Телман“ во вкупна должина од околу еден километар и 660 метри.

Со обновувањето на двете улици во Горно Лисиче се очекува значително да се подобрат условите за сообраќај во оваа населба на Општина Аеродром.



Учениците од Аеродром се вратија со нови образовни искуства

СЕКОЈ УЧЕНИК УЧЕСТВУВА АКТИВНО ВО НАСТАВАТА ВО ЛОНДОН



Од 14-ти до 20-ти јуни 2015 година, 15-те најдобри ученици од сите основни училишта во Општина Аеродром посетуваа настава во училиштето Брнтвуд во збратимената Општина Вандсворт во Лондон.

За време на наставата во училиштето во лондонската општина Вандсворт учениците придружувани од еден одговорен наставник имаа можност да се запознаат со нивниот воспитно-образовен систем, однос-

но со нивните наставни програми и со начинот на одржување на наставата, односно да ги откријат разликите и сличностите во воспитно-образовниот процес во двете земји и да направат споредба меѓу наставата во Македонија и во Велика Британија.

Она што како генерален впечаток беше извлечено од посетата на аеродромците на наставата во Лондон е користењето на мошне

напредна технологија и нагледни средства за изведување на часовите, кои на учениците им помагаат за понепосреден и реален начин да го усвојуваат знаењето.

Учениците од Аеродром беа сместени кај семејствата на своите соученички, така што можеа да дознаат повеќе и за обичаите, навиките и начинот на живот во Велика Британија.

„Многу убаво си поминавме

за време на посетата на наставата во Лондон. Кај мојата врсничка, каде што бев сместена, имав можност да видам како живее едно семејство од Британија и да го запознаам нивното секојдневие. На училиште, пак, каде што посетувавме настава, најголем впечаток ми остави тоа што часовите се одвиваат интерактивно со активно учество на секој ученик, а не ретко практикуваат и настава низ одредени игри и други активности“, вели една од ученичките што беа во Лондон, Теодора Бошковска.

Посетата, исто така, ја зајакна и соработката меѓу двете општини и овозможи размена на искуства и вредности меѓу учениците и стекнување нови другарчиња.

Ова е на некој начин возвратна посета, со оглед на неодамнешниот престој на десетина ученици од Вандсворт и Карловац во Општина Аеродром во рамки на проектот „Размена на вредности“, кој беше финансиран од Европската унија.

Со цел ваквата практика да прерасне во традиција, Општина Аеродром и во иднина ќе организира и финансира посета на најдобрите ученици на Лондон и нивно учество во воспитно-образовниот процес во училиштата на збратимената лондонска општина, а веќе се договара и посета на ученици од Лондон на настава во основните училишта во Општина Аеродром за наредната учебна година во мај.



Втор меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“

„ДАМИТЕ БИРААТ“ ЈА ОСВОИ И ПУБЛИКАТА И ЖИРИТО



Имено, жирието во состав Лилјана Мазова, претседател и Катерина Коцевска и Бојан Трифуновски, членови, на оваа комедија и ја додели гран-при наградата, а за најдобар режисер го прогласи Адмир Гламочак за истата претстава, „Дамите бираат“.

Наградата за најдобра машка улога одлучи да му ја додели на Рубенс Муратовски за улогата Мартин во претставата „Чолак“ во режија на Синиша Евтимов, во продукција на Драмски театар – Скопје.

Инаку, жирието годинава одлучи да не ја додели наградата за најдобра женска улога.

Наградите ги додели градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, според кого се оправдаа заложбите на Општина Аеродром да го збогати културниот живот на граѓаните и фестивалот да прерасне во традиција.

„Магијата на театарот беше толку привлечна што над 10.000 граѓани, кои дојдоа да ги гледаат претставите, не можеа да ги спречат ниту ниските температури од 7 целзиусови степени“, изјави директорката на Театар Комедија, Јелена Жугиќ.



Од 20.6.2015 година до 30.6.2015 година на отворена сцена поставена во фудбалското игралиште до детската градинка „Сонце“ во Реонски центар „Аеродром“ се одржа Меѓународниот фестивал на комедијата „Гола месечина“, во чиј рамки беа одиграни осум комедии од Македонија и странство.

Фестивалот, кој го организи-

раа Општина Аеродром, Театар комедија и Министерството за култура, имаше натпреварувачки карактер, така што за убедливо најдобра претстава и според реакцијата на бројната публика и според жирието беше прогласена претставата „Дамите бираат“ од Ентони Мекартен и Стефан Синклер, во продукција на Алттеатар од Сараево.



Дамите бираат



Чолак



Џон Пиглфокс



Од кол на кол



Стјуардеси



Спанаќ и пржени компири



Стендап комедија



Шума

НАСКОРО НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

Наскоро како заеднички проект на Општина Аеродром и на Министерството за труд и социјална политика ќе почне изградба на нова детска градинка во Горно Лисиче.

Новата детска градинка ќе има капацитет за околу 100 дечиња од Горно Лисиче и ќе биде изградена на местото на некогашната стара спортска сала во дворот на основното училиште „Гоце Делчев“.

Според проектот, објектот ќе ги исполнува сите неопходни стандарди за ваков тип на институции и ќе овозможи современи услови за згрижување и престој на деца од претшколска возраст.

Објектот ќе содржи две големи занимални, простор за прием, кујна, санитарни јазли и административен простор и тоа на површина од 320 квадратни метри.

Се разбира, детската градинка ќе биде опремена со креветчиња, масички, столчиња, плакари, нагледни средства и играчки, а самиот објект ќе биде енергетски ефикасен и изграден со еколошки прифатливи материјали.

„Изградбата на нова детска градинка е реална потреба со оглед на зголемениот број дечиња во нашата општина. Грижата за децата е континуирана. Претходно ја изградивме градинката „Сонце“ во Реонски центар „Аеродром“, а ги проширивме и капацитетите на постојните детски градинки и целосно ги реконструиравме, со цел да се овозможат што подобри услови за престој и воспитување на децата од претшколска возраст, за тие да израснат во достоинствени граѓани на Република Македонија, вели градоначалникот Ивица Коневски.



Проект на Општина Аеродром и Министерството за труд и социјална политика
ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ
СО КАПАЦИТЕТ ЗА 100 ДЕЧИЊА



ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ



Вкупната површина на повеќенаменското игралиште заедно со обиколната патека изнесува 1.300 квадратни метри и содржи два гола за мал фудбал и ракомет, како и четири коша.

Теренот ќе има асфалтна подлога, а целото игралиште ќе биде оградено со транспарентна жичана ограда висока шест метри и ќе биде целосно осветлено за да може рекреативно да се користи и во вечерните часови.

Вредноста на инвестицијата за новото повеќенаменско спортско игралиште се предвидува на

околу 8,7 милиони денари. Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски и директорот на Агенцијата за млади и спорт, Марјан Спасески на 22.7.2015 година, го означил почетокот на изградба на ново повеќенаменско спортско игралиште наменето за граѓаните на населбата Лисиче.

Ова е дел од проектот „100 повеќенаменски игралишта“ како инвестиција на Владата на Република Македонија, а исто така и Општина Аеродром до сега има изградено повеќе од 20 вакви повеќенаменски спортски игралишта.

„Сите игралишта во Општина Аеродром граѓаните можат да го користат бесплатно. Општината ќе продолжи да гради вакви спортски терени на сите оние места каде што недостасуваат сè со цел жителите на општината да имаат каде да спортуваат“, изјави градоначалникот Коневски.

На конкретново спортското игралиште, кое ќе биде изградено по светски стандарди, ќе може да се игра ракомет, фудбал и кошарка.

Исто така, дворот на училиштето ќе биде партерно уреден со пешачки патеки, клупи за седење и канти за отпадоци, како и тревници, цвеќиња и друг вид хортикултурно уредување поврзано со автоматски систем за наводнување. На тој начин училиштето ќе добие уреден и современ изглед, а граѓаните можност за спорт и рекреација во современи услови, зашто „спортот ги зближува луѓето“, како што нагласи директорот на Агенцијата, Марјан Спасески.

Исто така, дворот на училиштето ќе биде партерно уреден со пешачки патеки, клупи за седење и канти за отпадоци, како и тревници, цвеќиња и друг вид хортикултурно уредување поврзано со автоматски систем за наводнување. На тој начин училиштето ќе добие уреден и современ изглед, а граѓаните можност за спорт и рекреација во современи услови, зашто „спортот ги зближува луѓето“, како што нагласи директорот на Агенцијата, Марјан Спасески.





ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:


vesnik@aerodrom.gov.mk



„Летно зајдисонце“ - Томче Чабулев



„Пријателство Маја и Пипи“ - Борјана Дичевска



„Цвеќе“ - Дамјан Ангеловски



„Изгрејсонце или зајдисонце - прашање е сега“ - Василија Дончева



„Си го сакаме Гоце“ - Стефанија Пешевска



„Зајдисонце“ - Калин Ацковски



„Олдтајмери“ - Филип Петрески



„Облакодери“ - Владимир Трајковски

„СРНИЧКИТЕ“ СЕ ЗАПОЗНАА СО ПРАВИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ

Децата од градинка „Срничка“ неодамна преку едукативни работилници со сообраќајните службеници од МВР во рамките на проектот „Сообраќајна култура“, се запознаа со основните правила на однесување во сообраќајот со кои најчесто се сретнуваат пешаците.



Покрај анимиранiot едукативен филм, кој го проследија во нивната градинка, имаа можност да

стекнат и практично искуство, како безбедно да преминуваат улица и да

ги препознаат елементарните сообраќајни знаци, следејќи го примерот и насоките дадени од сообраќајните службеници.

На тој начин кај децата се развива позитивен однос кон полициските службеници, нивно доживување како добри личности, со јасна порака дека со нив се сигурни и дека нема причина да се плашат од униформирани лица.

ВО СУГС „МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВСКА“ СЕ ОДРЖА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ НА ПРОЕКТ ЗА ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ

Во СУГС „Марија Кири-Скловска“ неодамна се одржа презентација на проектот „Петре М. Андреевски - Кога ја љубев Дениција“ како еден од трите најдобри проекти во рамки на манифестацијата „Одбележување на значајни настани и личности од областа на образованието“.

Завршната етапа од проектот „Петре М. Андреевски - Кога ја љу-

бев Дениција“ опфати работилница и усна презентација за животот и делото на овој наш значаен поет, романописец и драмски автор.

Специфичната цел на проектот се состои во истакнување на улогата и значењето на образованието низ историјата на македонското општество и промоција на вредносен систем во којшто образованието има клучна

улога во себереализацијата на една млада личност.



ПРВ МЕЃУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВ. ТРОИЦА“ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ


На почетокот на летото во Долно Лисиче се одржа првиот меѓународен детски фолклорен фестивал „Св. Троица“. Меѓународниот детски фолклорен фестивал „Св. Троица“ го организира културно-уметничкото



друштво „Гоце Маркоски“ – Долно Лисиче, под покровителство на Општина Аеродром.

АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО НАЈДОБАР ГИМНАСТИЧАР

Марко Ангелов, ученик во III-2 одделение во ОУ „Лазо Ангеловски“, на првиот државен натпревар во гимнастички спортови (за 2015 година) за помлади пионери одржан неодамна во Битола, освои прво место - екипно (КГС Партизан - Орце Николов) и трето место поединечно во спортска гимнастика. Инаку, државниот натпревар во гимнастички спортови е во организација на Федерацијата на гимнастички спортови на Република Македонија.



НОВА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА И ЗА ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА



Општина Аеродром набави училишна облека за учениците од основните училишта на нејзината територија и за оваа 2015/2016 учебна година.

Со тоа продолжува традицијата што почна минатата учебна година учениците од сите основни училишта во Општина Аеродром да носат училишна облека.

Целта на овој проект, кој наиде на одобрување и прифаќање не само кај учениците, туку и кај родителите, е сите ученици да бидат облечени во иста облека и да се навикнат на соодветен кодекс на облекување и на тој начин основните училишта да ги достигнат стандардите на училиштата од европските метрополи.

Новата училишна облека е изработена од поквалитетен материјал

и се состои од сиви панталони, бела блуза со кратки и со долги ракави и



тегет елеци со амблем, на кој е извезено логото на Општина Аеродром и името на училиштето.

Девојчињата имаат можност да одберат здолниште или панталони. Трошоците за околу 6.000 училишни комплекти повторно, како и минатата година, ќе ги покрие Општина Аеродром.

Искуството покажа дека со воведувањето на училишната облека се постигнува чувство на еднаквост меѓу децата, без поделби и разлики меѓу нив во начинот на облекување, а од друга страна, пак, на родителите им се намалија трошоците за купување гардероба, која некои родители не можат да си ја дозволат.

Комедија: Име

КОМЕДИЈА ШТО ЌЕ ЈА ДРЖИ ПУБЛИКАТА СО ПОДОТВОРЕНА УСТА

Јелена Жугиќ: Почитувана и верна аеродромска публика, ве покануваме во нашиот театар, погледнете ја нашата нова претстава!

Ви најавуваме маестрална изведба во комедијата Име, во која, за првпат заедно играат дури четворица актери од нашиот ансамбл, кои се истовремено и жители на една иста општина, Општина Аеродром. Вашите сожителите со гордост ве очекуваат.




На 11-ти септември во Театар Комедија е закажана премиера на комедијата „Име“, од современите француски автори Александар Пателие и Метју Делапорт, а во режија на гостинката од Хрватска, режисерката Нени Делмestre.

„Име“ е комедија на ситуации, во чиј центар лежи филигранска вивисекција на „непотребните“ расправи во едно семејство. Овој драмски текст има доживеано и успешна екранизација на филмското платно во Франција.

Дејствието на претставата е адаптирано за македонски услови, во семејството на сопругниците Бети (Јелена Жугиќ) и Петар (Роберт Ристов), во кое секојдневието тече во духот на современиот начин и темпо на живеење, сè до

моментот, кога идниот татко, братот на Бети, Виктор (Атанас Атанасовски) свечено, но зајадливо ќе го објави името на својот нероден син. Токму луцидната постапка со изборот и најавувањето на фамозното име ќе нè воведо во светот на недоразбирањата во конкретното семејство, во кое расправијата за тоа кое име е прифатливо и би било соодветно за детето на Виктор и Ана, ќе доведат до уште поголеми комични заплети. Во претставата, како дел од семејството се и Тони, нивниот пријател од детството (Илија Илиоски) и сопругата на Виктор, Ана (Кристина Ласовска).

Ликовите од оваа комедија се типизирани ликови, кои се среќаваат во секое урбано друштво. Тоа се луѓе, кои се познаваат уште од деца, со посебни табиети, со точно воспоставени меѓусебни односи. Ова е трилер-комедија, во која публиката тешко може да претпостави што следува, а тоа е еден од главните адути кои публиката ќе ја држи со подотворена уста, најавуваат од Театар Комедија и ветуваат дека публиката ќе излегува насмеана со импресии кои ќе има потреба да ги споделува.




НИКОГАШ НЕМОЈ ДА СЕ СМЕЕШ НА ОНИЕ КОИ ЗАРАДИ ЉУБОВТА ЈА ИЗГУБИЛЕ ГОРДОСТА, ТУКУ НА ОНИЕ КОИ ЗАРАДИ ГОРДОСТА ЈА ИЗГУБИЛЕ ЉУБОВТА!



10 ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ


1. Невозможно е да ги миеш очите со сапун
2. Невозможно е да преброиш влакна на главата
3. Не можеш да дишеш низ нос со исплазен јазик
4. Моментално го пробуваш факт број 3
6. Кога веќе проба, знаеш дека е можно само да изгледаш како куче
7. Сега се смееш
8. Не забележа дека не постои факт број 5
9. Го бараш ама го нема
10. Сподели го ова со твоите пријатели и насмеви ги и нив



ВИЦ НА МЕСЕЦОТ КАЛЕНДАР



- Драга што би сакал да бидам јас?
- Календар.
- Аха значи сакаш да ме гледаш секој ден?
- Не туку да те менувам секоја година.



СРЦЕТО НЕ УМИРА САМО КОГА ЌЕ ПРЕСТАНЕ ДА ЧУКА... СРЦЕТО УМИРА И КОГА НЕГОВИТЕ ОТЧУКУВАЊА ПОВЕЌЕ НЕМААТ СМИСЛА...

Д.Д. ВОЛФ

ПРИЈАТЕЛ Е ЛИЧНОСТ КОЈА ЗНАЕ МНОГУ РАБОТИ ЗА ТЕБЕ, НО СÈ УШТЕ ТЕ САКА.



СУРОВА ХРАНА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ И ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА



Силвана Ѓорѓиевска,
нутриционист

Причината за појава на болестите е создавањето на модерната технологија, која ја обработува храната, ја конзервира, замрзнува и ја третира со хемиски елементи со цел подолго да трае и да добие подобар вкус. Дали отсекогаш човекот имал шпорети, фрижидери и други апарати во домаќинството за подготвување на храната? Човекот јаде мртва храна, која само се таложува како токсин и не ги задоволува потребите. Имуниот систем станува збунет и не ги наоѓа хранливите материи што му е својствено да ги апсорбира, така што настанува недостаток на енергија во клетките

За да биде една клетка исполнета со енергија, потребно и е храна, која ќе ги задоволи нејзините потреби. Во природата сето тоа го има во доволни количини за да ги добиеме енергетските извори на храната. Дали отсекогаш човекот имал шпорети, фрижидери и други апарати во домаќинството за подготвување на храната? Причината за создавањето на болестите, всушност, е создавањето на оваа модерна технологија, која ја обработува храната, ја конзервира, замрзнува, ја третира со хемиски елементи со цел подолго да трае и да добие подобар вкус. Со самото третирање на овие начини се уништуваат витамините, ензимите и делумно или целосно се уништуваат сите нутритивни вредности што ги содржи храната.

Човекот јаде мртва храна, која само се таложува, а рецепторите од клетките што се задолжени да ги распределат хранливите материи од храната составени од слични елементи, ја дистрибуираат оваа токсична храна, која се таложува како токсин и не врши иста функција, односно не ги задоволува потребите. Имуниот систем станува збунет, не ги наоѓа хранливите материи што му се својствени да ги апсорбира, дигестира и распредели и настанува недостаток на енергија од самата клетка, која останува без да добие тоа што ѝ е потребно, се нарушува ендокриниот систем, кој ги лачи хормоните. Со тоа настануваат и нарушувањата на сите други системи што треба да функционираат во една целина.



Одбранбениот систем на почетокот додека единката е сè уште млада и има ензими за да ја дигестира храната донекаде функционира, но се чувствуваат одредени болки, симптоми како што се чести настинки, алергии, кои подоцна се претвораат во посериозни заболувања. Отровите на почетокот се таложат во џебовите од тенкото црево и под дејство на работата на добрите бактерии и здравата цревна флора хранливите состојки се апсорбираат преку тенкото црево низ крвните садови до сите внатрешни органи и ткива. Кога ќе се преполнат сите џебови во цревата, талозите се стационарираат најнапред во црниот дроб, потоа во бубрезите, жолчката, белите дробови, мозокот, масното ткиво под кожата, кои всушност, се и најосетливите делови. Чистењето на овие отрови мора да почне во цревата. Гените сами по себе не одлучуваат за настанокот на болеста. Тие дејствуваат

само со активација или експресија, а храната игра пресудна улога во одредувањето дали ќе дојде до експресија во гените. Со избалансирана исхрана како што е прикажано во пирамидата, човекот ги прима сите потребни состојки во текот на денот за да ги задоволат потребите од витамини, минерали, јаглехидрати, масти, протеини, микро и макро нутриенци.

Со оваа сурова храна, Ви посакувам добро здравје и живот без болка.



ПРИРОДЕН АНТИБИОТИК

Се препорачува употреба на 3 - 4 мали чешниња лук на гладен стомак во големина, која може да се проголта, со што се оневозможува разградба во желудникот и не се чувствува миризба, а разложувањето на лукот настанува во цревата, каде што дејствува антибактериски, антиинфламаторно и ги уништува паразитите, заштитувајќи ги цревата од лошите бактерии.



РЕЦЕПТ ЗА ИСФРЛАЊЕ НА ОТРОВИТЕ

Во половина тегла таан се додаваат мелени семиња од лен, црно семе, чиа семе, семки од тиква, сончоглед, каранфилче, ореви, бадеми и лешници. Може да се додаде мед, маџун, стевиа или некој друг природен засладувач.

Хомогенизираната смеса се конзумира по една голема лажица три пати на ден половина час пред оброк.





Пред почетокот на новата школска година

КАКО ДА ГИ ПОДГОТВИТЕ ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИШТЕ?

Најдете им некоја обврска која ќе им претставува мал интелектуален напор, по можност и забавна, така што полека ќе ги воведете во училишните обврски додека наставниците не ги затрупаат од сите страни со домашни задачи!

Вашите деца и Вие сигурно сте имале убаво и релаксирано лето исполнето со радост и авантури. Но, пристигна септември и децата мораат повторно во училиште. Морате да внимавате тој премин од безгрижно лето во интензивни училишни денови да биде што е можно полесен! Пред Вас се некои основни совети кои ќе Ви помогнат да ги воведете Вашите деца во успешна школска година...



РАЗБУДЕТЕ ИМ ГО МОЗОКОТ!

Вашите деца сигурно добро се одморија низ долгото, забавно и безгрижно лето, но ова значи дека и нивниот мозок се одвикнал од секаков ментален напор, кој ги чека во училиште. Најдобро би било постепено да им го напрегнете мозокот, пред работите во клупите да се забрзаат, за да можат да се подготват за сите предизвици што ќе ги пречекаат многу брзо. Можете да им најдете некоја обврска што ќе им претставува мал интелектуален напор, по можност и забавна, така што полека ќе ги воведете во училишните обврски додека наставниците не ги затрупаат од сите страни со домашни задачи.

ВОВЕДЕТЕ ИМ НОВ УТРИНСКИ РАСПОРЕД!

Најверојатно во текот на летото сте им дале малку повеќе слобода, особено во поглед на одењето на спиење и будењето. Со оглед на тоа дека почнале да стануваат рано наутро со почетокот на училиштето, би требало да им поставите нов утрински распоред за да бидат одморени во текот на училишната година. Ако не сте почнале постепено да ја воведувате новата рутина, Ве советуваме веднаш да почнете. Но, иако училиштето веќе почнува, нека биде постепено, бидејќи наглите промени би можеле да бидат мал шок за нив и нивниот став кон училиштето ќе се смени од позитивен и возбудлив во многу негативен.



БИДЕТЕ ПОЗИТИВНИ!

Најголемата услуга што може да им ја направите на своите деца е да бидете постојано позитивни кога станува збор за училиште! Вашиот позитивен став, исто така, ќе го зголеми и нивниот ентузијазам, кој полека ќе почне да се намалува по првата недела во училиште. Затоа постојано потсетувајте ги на убавите моменти, кои ги чекаат во училиште – нови авантури со другарите од одделението, нови и интересни лекции, нови книги... Запомнете дека позитивниот став е заразен, особено добро се пренесува од родители на деца, со оглед на тоа дека децата многу често се огледуваат на своите родители и ги имитираат.



КУПУВАЊЕТО НА МАТЕРИЈАЛИТЕ НЕКА БИДЕ ЗАБАВНО!

Ако во изминатиот период не сте купиле сè што ви е потребно, бидејќи ги чекавте насоките од наставникот, сега веќе треба да набавите материјали. Но, децата секогаш се возбудени кога станува збор за купување школски прибор или облека за новата училишна година. Направете целото купување да биде забавно, бидејќи така дополнително ќе ги мотивирате децата и ќе ги наполните со позитивна енергија за новата училишна година што е пред нив. Секако, на Вас останува да обезбедите доволно пари за сето она што може да им затреба, а пожелно е да им дозволите сами да изберат, бидејќи тоа е одличен начин за дополнително да ги мотивирате и да бидат уште повеќе ентузијастички расположени кон училишните обврски!

ОХРАБРЕТЕ ЈА НИВНАТА НЕЗАВИСНОСТ!

Една од најголемите грешки што родителите можат да ја направат – особено во периодот пред самиот почеток на училишната година – е потполно да ги разгалат своите деца и да ги ослободат од секоја обврска. Оваа честа грешка на родителите, за жал, ја уништува способноста на детето да се носи со училишните обврски и способноста за комплексна, самостојна интеракција со нив, што прави првата недела од училиштето да биде исклучително тешка. Зајакнете ја нивната независност во исполнувањето на обврските и така олеснете им го враќањето на училиште.



ПРАШАЈТЕ ГИ ШТО ЧУВСТВУВААТ ВО ВРСКА СО УЧИЛИШТЕТО!

Секое дете е универзум за себе и тоа го прави него и неговите чувства поврзани со враќањето во училиште потполно единствени. Сите совети што ги споменавме можат да Ви помогнат во голема мера, но морате да ги земете предвид и потребите и чувствата на Вашето дете. Првите денови зборувајте со Вашето малечко што повеќе, бидејќи сега е вистинска можност да дознаете што повеќе и на време да ги откриете потенцијалните проблеми, кои ќе можете или полесно да ги спречите, или залечите доколку се појават. **СРЕЌНО!**

АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО НАПРАВИ ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ ЗА „МИЗАР“



Марко Џамбазоски, музичар во алтернативниот рок бенд „Визија“, неодамна направи краткотражен документарен филм „Мизар - звезда на надежта“, кој е студент на Факултетот за драмски уметности во Скопје, на катедрата за Филмска и ТВ монтажа.

Приказната на филмот ги обработува почеците на Мизар и трнливиот пат, во кој од обичен гаражен бенд, групата станува една од најзначајните музички состави во историјата на македонската рок-култура. Во филмот се користени, главно, досега необјавени аудио и видео материјали од бендот, од кои еден дел се демо-снимки, а други се земени од архивата на МРТВ.

Целокупната приказна во филмот е базирана на сеќавањата на членовите на Мизар од тој период, и тоа на Горазд Чаповски, Панта Џамбазоски, Горан Таневски, Илија Стојановски и Слободан Стојков.

Сценариото, монтажата и режијата се на Марко Џамбазоски, а снимател е Александар Ристески, студент на катедрата по филмско и ТВ снимање. Филмот досега бил дел од неколку интернационални филмски фестивали.

„ОЛДАЈМЕРИ СКОПЈЕ 2015“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Неодамна во Општина Аеродром се одржа јубилејната 10-та Меѓународна изложба со историски возила – Олдтајмери Скопје 2015, на која учествуваа околу 60 автомобили и 20 мотоцикли, постари од 30 години, односно возила произведени пред 1985 година.

Многумина посетители и љубители на автомобили уживаа во бројните изложени модели, а се фотографираа и со олдтајмерите.

Најстар автомобил на изложбата беше италијанскиот „фиат тополино“ од 1936 година, најстарото возило на „пежо“ е возилото „пежо 404“, произведено во 1968 година, а најстар мотоцикл на оваа изложба е „јава“, произведен во 1930 година.

На крајот на манифестацијата се доделија и специјални признања за најдобро реставрираните автомобили и мотоцикли.

РИКАРДО ХУНА ОД ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПРВ КЛАРИНЕТ НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ЗА МЛАДИ МУЗИЧАРИ



СЕ ОДРЖА 37-ОТ ТРАДИЦИОНАЛЕН КОЊИЧКИ МАРШ



На 27.7.2015 година од паркот Јане Сандански во Општина Аеродром 25 коњаници тргнаа кон славното Крушево, каде што на 2-ри август се приклучија на прославата на најголемиот македонски национален празник – Илинден.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, изјави дека Општината ја помага оваа манифестација веќе неколку години и ќе продолжи и таму да ја негува традицијата, бидејќи Илинденскиот марш е најголемата и најзначајната културна манифестација во Аеродром.

Тој на коњаниците им го предаде општинското

знаме, со што официјално стар-туваше 37-от традиционален коњички марш што го организира Здружението на граѓани од Горно Лисиче „Илинденски марш 1978“.

Коњаниците придружувани од фаланга составена од дваесетина членови, игроорци од

КУД „Никола Јонков Вапцаров“, со звуците на зурлите и тапаниците се упатија кон црквата „Свети Петар и Павле“ во Горно Лисиче, минувајќи низ главните булевари на општината отпоздравувани од голем број граѓани, кои спонтано застануваа да ги испратат коњаниците или да им се придружат во колоната.

Пред свеченото испраќање на храбрите коњаници од Горно Лисиче, кои се на возраст од 15 до 60 години, во црквата „Св. Петар и Павле“ се одржа свечена литургија, на која високи свештеници од Македонската православна црква им дадоа благослов на патот кон Крушево.



БЕСПЛАТНИ ЗУМБА ЧАСОВИ КАЈ АВИОНЧЕ!



Во текот на летото во паркот со авион „Аеродром“ во Ново Ли-

сиче во непосредна близина на кафулето „Еври деј кофе шоп“ (поранешно „Мамбо“), фитнес клубот „Фит уан“ во соработка со Општина Аеродром организираше неколку бесплатни

ЗУМБА фитнес часови за жителите на општината. На овие забавни ЗУМБА часови кај познатото авионче се придружија голем број љубители на ЗУМБА, фитнес и латино звуците.

Со оглед на големиот интерес, во текот на летото, ќе се организираат уште вакви бесплатни зумба часови во текот на есента, доколку дозволат временските услови.

МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕВ“

Во чест на загинатиот бранител Александар Стојчев на почетокот на летото во истоимениот спортски центар „Александар Стојчев“ во Општина Аеродром се одржа 14-от меморијален турнир во мал фудбал „Александар Стојчев“.

На традиционалниот меморијал, во организација на Македонскиот полициски синдикат и под покровителство на Општина Аеродром, учествуваа екипи од деца на возраст од 12 до 14 годишна возраст, поточно екипи на фудбалските школи

„Форца“, „Њу Стар“, „Мастер“ и ФК „Ново Лисиче“ (генерација 2003). За првпат оваа година ревијални натпревари одиграа „Петлињата“ на фудбалските школи „Мастер“, „Форца“ и „Ново Лисиче“ (деца родени по 2006 година). Во финалето играа екипите на ФШ „Форца“ и ФК „Ново Лисиче“ и натпреварот во регуларното време заврши со резултат 1:1. Подобри во изведувањето на пеналите беа фудбалерите на ФШ „Форца“, кои го освоија овогодишниот традиционален турнир во мал фудбал.



Александар Стојчев беше припадник на македонските безбедносни сили, кој загина во воениот конфликт на 23.06.2001 година.

АЕРОДРОМКАТА МАГДАЛЕНА ДРЖАВЕН ПРВАК ВО КАРАТЕ



преварувачките, во првата борба со 8-0, втората 3-0 и во финалето 5-0.

На 16 мај 2015 година учествуваше на Меѓународниот турнир „Никон – опен 2015“ во Софија, Бугарија, каде повторно се закити со златен медал.

Магдалена Божиновска, ученичка во VI одделение во ООУ „Лазо Ангеловски“, член во карате клубот „Олимпик спорт 2007“, неодамна учествуваше на државното првенство во карате – кумите индивидуално женски до 12 години и по втор пат стана државен првак. До златниот медал дојде совладувајќи ги нат-

АЕРОДРОМКИ СО ЈОГА НА ПЛАЖА

Од 25-ти до 30-ти август во с. Стење, на брегот на Преспанското Езеро по четврти пат се одржа традиционалниот летен јога камп „Преспа 2015“, во организација на јога клубот „Тара Аеродром“.

Во јога кампот аеродромките имаа можност за трансформирачко доживување, бидејќи програмата беше осмислена како еден активен јога одмор во природа. Исто така, во рамки на кампот се одржаа бројни работилници и предавања на тема среќа и личен развој, разговори на теми што се однесуваат на подобрување на квалитетот на животот и одржување на физичкото и душевното здравје, а секако консумираа и здрава храна.

„Целта на нашите јога кампови е да ги обединиме вљубениците на јогата со природата, но и на сите што сакаат да направат некаква позитивна промена кај себе и да се ослободат од стресот, без разлика дали се искусни јогини или целосни почетници“, вели Лидија Котевска, претседателка на јога клубот „Тара Аеродром“ и организаторка на јога кампот.

Кошаркарски камп „МЗТ Скопје Аеродром 2015“

ЛЕТНАТА ШКОЛА ЈА ПОСЕТИЈА НАД 100 МЛАДИ КОШАРКАРИ

Во пресрет на почетокот на тренинзите на нашите идни кошаркари, подмладокот на МЗТ Скоје Аеродром, се сумираат впечатоците од летната школа и резултатите



од изминатата година, која беше најплодна во историјата на младинската школа на клубот. Беа освоени две шампионски титули, младинскиот куп, едно второ место и едно трето, а како круна на успешната сезона беше овогодишниот камп на нашиот тим, кој се одржа на отворените терени на СЦ „Ново Лисиче“ со над 100 дечиња на возраст од 6 до 16 години.

Дечињата работеа напорно двапати на ден во период од 14 дена. Последниот ден најуспешните добија признанија и многу награди. Децата работеа по програма соодветна за нивната возраст, изготвена од легендата на македонската кошарка, Александар Књазев.

Оваа година програмата беше збогатена со присуството и предавањата на неколку еминентни личности во областа на спортот, меѓу кои проф. Ленче Алексовска (спортска психологија), Златко Јанакиевски (кондициска подготовка), Ѓорѓе Војновиќ (поранешен капитен на МЗТ Скопје) и Александар Тодоров (кошаркарски тренер).

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2015“

На 1-ви септември почнува четвртиот по ред турнир во мал фудбал „Скопје 2015“, кој ќе се одржува во Спортскиот центар „Ново Лисиче“.

Натпреварите ќе се одржуваат секој ден во попладневните и вечерните часови од 17:00 до 23:00 часот.

Турнирот го организираат Општина Аеродром, Град Скопје и Училишниот спортски клуб „Блаже Конески“, кои имаат обезбедено награден фонд за победниците.



СТОЛПЧИЊА ЗА ЗАШТИТА НА ПЕШАЧКИТЕ ЗОНИ

Почитувани,
Во Ново Лисиче кај зградите 63 и 65 ги сменивте оштетените плочки и сме презадоволни, бидејќи старите беа целите расклатени и на секој дожд имавме проблеми со прскање на водата од под плочките. Но и на овие плочки брзо ќе им дојде крајот, ако не го затворите влезот меѓу зграда 61 и 63 со некоја рампа која би се затворала, бидејќи насилието на нашите комшии, кои влегуваат со своите возила пред зградите сè уште трае. Прочитав дека ќе има некоја акција за казнување, но и тоа ќе биде недела, две или месец - два и повторно ќе биде по старо. Предлагам да се стави рампа, која би била заклучена и за не дај боже ситуации од пожарна, брза помош итн., клучот да стои во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ каде што 24 часа има или вработени или чувари. Бидејќи ако се продолжи вака целата инвестиција ќе биде цабе и повторно ќе имаме ситуација на искршени плочки и нервози како до пред некој ден.
Поздрав
Г.А.

Почитувани,
Го поздравувам вашиот апел за непаркирање по тротоарите, меѓутоа сметам дека од тоа фајде нема, а исто така и од пајак и казни. Треба да се постават или столбови или огради секаде каде што е забележано паркирање. Бидејќи скоро ви се обртив за друга работа и веднаш добив одговор, решив повторно да ви пишам. Како станар во кулите на улица „Бојмија“ со мало дете имам огромен проблем со количка да излезам од дома и да дојдам до тротоарот покрај ТЦ „Скопјанка“ за да

прошетаме. Имено, на тротоарите на улицата, која води од „Ред кафе“ до бул. „К. Ј. Питу“ и од двете страни секогаш има коли, па сите пешаци мора да се движат по улица. Мене досега неколку пати за малку ме немаат удрено со количката, од причина што и покрај тоа што многу внимавам, толку е непрегледно од паркираните возила што секое излегување претставува опасност. Кога ќе дојдеш, пак, до тротоарот кај ТЦ „Скопјанка“ се јавува друг проблем. Таму пред кафеаната на тротоарот постојано има возила, а другиот дел од тротоарот е велосипедска патека, каде што велосипедистите возат со голема брзина. Истото е долж цела Скопјанка, или има возила, или има дуќанчиња на тротоарот, или пак, е велосипедска патека, а за пешаците место нема. Слушам дека градот најавува велосипедски патеки. Тоа е убаво, ама тие не треба да бидат на тротоарите, а оние велосипедисти што возат по тротоар, а имаат велосипедска патека треба да се казнуваат исто како и секој учесник во сообраќајот. Се надевам дека конечно нешто ќе се преземе на овој план.
К.К.

Почитувани,
На сите критични места како што се влезови во пешачка зона, пристап кон пешачки патеки, тротоари или јавно зеленило, се поставуваат заштитни столпчиња. На тој начин ги заштитуваме овие драгоценни зони за пешаците од непрописно паркирање на возила, а воедно и апелираме на поголема совесност од граѓаните во однос на ова прашање.
Со почит,
Општина Аеродром

ПОДЗЕМНИ ПАРКИРАЛИШТА ЗА НОВИТЕ ЗГРАДИ

Почитувани,
Веќе една и пол година како се вселени новите станбени објекти бр. 8, бр. 10 и другите згради на булеварот „Февруарски поход“, а вие како Општина на која уредно и навремено си ги имаме подмирено сите давачки не сте преземале буквално ништо околу уредувањето на пристапните патеки до и околу самите објекти. Во лето се давиме во прашина, а во зима и кога ќе падне дожд ќе се удавиме во кал. Околу објектите е израсната вистинска џунгла, направени се мочуришта полни со жаби, секакви инсекти, а можно е во овие топли денови да ни се појават и разни влечуги, глодари... Поради сето ова мораме да ги држиме децата затворени дома, плашејќи се за нивната безбедност и здравје. Паркинг-просторот околу објектите што го изгради општината од околу 60 паркинг-места ни одблизу не ги задоволува потребите на околу 240 станови или сигурно повеќе од 700-800 жители на само 4 станбени единици. Затоа Ве молам за одговор дали и кога општината планира да преземе нешто околу овие проблеми на жителите на ул. Февруарски поход. Мислам дека заслужуваме барем конкретен одговор, бидејќи кога требаше да се платат давачките кон општината и градот Скопје никој нас не нè праша дали имаме буџет за тие давачки навреме да ги платиме. Однапред Ви благодарам на Вашиот одговор.
П.М.

Почитувани,
Ве известуваме дека Општината има изработено проект за уредување на тој дел, но реализацијата најверојатно ќе биде штом ќе се предвидат средства во Буџетот на Општина Аеродром. Во однос на паркинзите за станарите на новите згради, Ве известуваме дека паркинг-местата ги обезбедува инвеститорот во рамки на градежната парцела на објектот, така што можете да ги користите овие подземни паркиралишта.
Со почит,
Општина Аеродром

ФАСАДИТЕ ГИ МЕНУВААТ СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ЗГРАДИТЕ

Почитувани,
би замолил за информација дали и кога се планира да се изврши обнова на фасадата на зграда 108 на булевар АВН ОЈ (АСНОМ) како што е примерот со зграда 112?
З.Т.

Почитувани,
Вашето барање е доставено до нашето Одделение за инспекциски работи. Од таму Ве известуваат дека промената на фасадите се врши преку Заедницата на сопственици, бидејќи станарите се, всушност, сопственици на зградата. Тоа значи дека станарите на зградата 112, којашто ја посочивте, фасадата ја менуваат со свои средства, а не со средства на општината.
Со почит,
Општина Аеродром



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

- Итна медицинска помош 194
- Пожар и елементарни непогоди 193
- Центар за известување и тревожење 195



- Градинки**
- Срничка 2455 512
 - Буба Мара 2434 530



- Основни училишта**
- Блаже Конески 2469 746
 - Браќа Миладиновци 2460 479
 - Ѓорѓија Пулевски 2455 510
 - Љубен Лапе 2450 220
 - Лазо Ангеловски 2430 324
 - Димитар Македонски 2440 011
 - Гоце Делчев 2438 288
 - Александар Македонски 6152 513

- Средни училишта**
- Владо Тасевски 2464 123
 - Димитар Влахов 2464 590
 - Марија Кири Склодовски 2452 189



- Библиотеки**
- Јане Сандански 2466 474
 - Кирил Пејчиновиќ 2450 449
 - Рајко Жинзифов 2443 450



- Цркви**
- Света Троица 2763 337
 - Свети Петар и Павле 2439 722
 - Свети Пророк Илија 2460 825

- Полиција 192**
- ПС Аеродром 2432 362, 3142 408
 - ПС Драчево 2763 330, 2794 111
 - ПС Кисела Вода 3223 410, 3142 403

- Амбуланти**
- Јане Сандански 2463 277
 - Лисиче 2440 810
 - Пелагонија 2460 478

- ОПШТИНА АЕРОДРОМ**
- Централа 2400 970
 - Пријавница 2401 511
 - Контакт со граѓани 2401 555
 - Локален економски развој 2401 542
 - Правна служба 2401 556
 - Човечки ресурси 2401 538
 - Легализација на бесправни објекти 2401 528
 - Урбанизам 2401 529
 - Урбанистички планови 2401 529
 - Осветлување 2401 533
 - Комунална инспекција 2401 521
 - Градежна инспекција 2401 521
 - Инспекција за домување 2401 521
 - Финансии 2401 513
 - Буџет 2401 536
 - Сметководство 2401 535
 - Даноци, такси и други приходи 2401 537
 - Данок на имот 2401 553
 - Јавни набавки 2401 548
 - Образование и култура 2401 517
 - ИТ 2401 530
 - Социјална заштита 2401 518
 - Архива урбанизам 2401 525
 - Совет на Општина Аеродром 2401 512
 - Инспекција 2401 522
 - Животна средина 2401 552
 - Комунално одделение 2401 532
 - 2401 534
 - 2401 540

- Јавно осветлување**
- ЕВН 3205 000
 - „Елтра“ 2763 838

- Јавни претпријатија**
- ЈП „Водовод и канализација“ 2443 129
 - 2469 844
 - ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272
 - ЈП „Комунална хигиена“ 3216 644
 - 075/506 090
 - Оџачарски услуги 2440 293

